

Што е Алтернативен Туризам?

Алтернативен туризам се базира на принципите на социјалната и економската правда со целосна почит и внимание кон обичаите, културата и околината.

Алтернативен туризам препознава централизирање на локалната хост заедница и нејзиното право да биде клучен играч во развојот на алтернативен и одговорен туризам во својата родна земја.

Алтернативен туризам охрабрува позитивна интеракција помеѓу туризмот, локалните заедници и патници.



ИНФО:

www.earth-net.eu

Следете ја EARTH на:



EARTH's Head Office
Square de Meeûs 18
Brussels1050 (Belgium)
Phone: + 32 25 43 10 43
Fax: + 32 25 41 05 69
info@earth-net.eu



One Europe for Responsible Tourism

Првата Европска мрежа за Алтернативен Туризам за приватни организации

www.earth-net.eu



Што е EARTH?

EARTH е првата Европска мрежа за одговорен туризам. Основана е во Брисел во Октомври 2008 година, нејзината мисија е врз основа на принципите на одржлив развој и признание на улогата и интересот на локалните заедници, како и промовирање на солидарноста и борбата против сиромаштијата преку туризмот.

EARTH вклучува многу различни организации присутни во Австрија, Италија, Германија, Франција, Шпанија, Белгија, Унгарија, Англија и Ирска.

Кои се активностите на EARTH?

EARTH:

- Сороботува со властите на локално, национално и Европско ниво за промовирање на принципите на одговорниот туризам.
- Учествува во проекти кои вклучуваат меѓународна соработка.
- Ги координира и ги поддржува активностите на нејзините членови, поттикнува промовирање на добри практики.
- Комуницира со традиционалниот туристички сектор.
- Промовира одговорен туризам преку постојана обука и едукативни активности за патници.

За Мрежата:

EARTH е првата Европска мрежа која ги здружува експертите за одговорен туризам од приватниот сектор. Во 2008 година, нејзините членови одлучија да го споделат своето искуство и своето знаење, со цел да ги застапуваат, на најдобар начин, принципите на одговорниот туризам пред Европските институции и општеството во целина.

EARTH обединува приватни организации присутни во 9 Европски земји, вклучувајќи здруженија, невладини организации, задруги и претпријатија. Сите со иста цел: Да се промовираат демократските принципи и однесувањето на одговорниот туризам низ институциите



France



Germany



England



Belgium



Spain



Hungary



Ireland



Austria



Italy

